



Друштво за спортски дејности
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД

бр. 03-159
17.04. 2025 год.
СКОПЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИТЕ НАОДИ
ВО ВРСКА СО ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ,
ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И АНГАЖИРАНИТЕ
ЛИЦА**

**ВО ФК ВАРДАР АД
ЗАКЛУЧНО СО
28 ФЕВРУАРИ 2025 година**

април, 2025 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФАКТИЧКИТЕ НАОДИ
ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПРИДОНЕСИ
И ДАНОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И АНГАЖИРАНИТЕ ЛИЦА**

До

АД ФК ВАРДАР

Според барањата на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, бевме ангажирани од АД ФК ВАРДАР АД (во натамошниот текст: Клубот,) според условите на Договорот за ангажирање со датум од 13.01.2025 година да изведеме одредени постапки во насока со приложената Табела на вработени и ангажирани лица со договор на дело или друг вид на договор за доспеани неисплатени обврски за плати и надоместоци, и приложената Табела на обврски за социјални придонеси и даноци на вработени и ангажирани лица за неисплатени обврски за придонеси и даноци заклучно со 28.02.2025 година.

Горенаведените табели се одговорност на АД ФК ВАРДАР и се одобрени од раководството на Клубот.

Нашиот Извештај е подготвен единствено за потребите на Клубот во врска со неговото барање за добивање лиценца за учество во натпреварите на УЕФА. Извештајот се дава на Клубот исклучиво за целите на информирање на Одделението за лиценцирање при Фудбалската Федерација на Македонија и истиот не смее да биде копиран, цитиран или презентиран, во целина или неговите делови (односно да се чува за внатрешни работи на Клубот и Фудбалската Федерација на Македонија,) без наше претходно писмено одобрување.

Нашиот ангажман е реализиран во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија кои се однесуваат на изработка на извештаи за однапред усогласени процедури (*Agreed-Upon-Procedures engagements*.) Овие процедури се извршени со единствена цел да помогнат на АД ФК ВАРДАР во утврдување на фактичката состојба за платите, надоместоците, придонесите и даноците за вработените и ангажираните лица и особено во изнесување целосни и вистинити факти, така како што се сумирани и дадени во овој Извештај.

Напоменуваме дека спроведените процедури се извршени целосно во согласност со ISRS 4400 - Меѓународните стандарди за поврзани услуги (*International Standards on Related Services*) и во контекст на воведот на Меѓународните стандарди за квалитет, ревизија, сигурност и поврзани услуги.

Делокруг на работа

Нашата работа се состоеше од следните постапки:

1. Добивање табела на вработени и ангажирани лица со договор на дело или друг вид на договор подготвена од раководството на Клубот, во која се поединечно прикажани обврските за нето плати и надоместоци кон вработените и ангажираните лица заклучно со 28.02.2025 година и споредување на салдото на обврските со ставките-обврски кон вработени од Извештајот за финансиската состојба на 28.02.2025 година.
2. Добивање и контрола на писма за конфирмација на вработените/ангажираните лица со која потврдуваат дека износот на обврската за нето плати/надоместоци им е исплатена на ден _____ и споредба со поединечните информации за неплатени обврски содржани во табелата на вработени и ангажирани лица со договор на дело или друг вид на договор;
3. Добивање релевантна документација од Клубот со која се потврдува дека се исплатени наведените обврски, односно дека:
 - а) обврската за плата/надоместок кон секој вработен/ангажирано лице што требало да биде платена до 28.02.2025 година е целосно платена на датата на нашето испитување на вработените/ангажираните лица во АД ФК ВАРДАР.
4. Испитување на документи, вклучувајќи договори со секој релевантен вработен/ангажирано лице.

Во нашата ревизорска постапка извршивме 100% контрола на материјалот и нашите ревизорски заклучоци се темелат на истите.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа единствено на работата опишана погоре според утврдените фактички наоди:

Во сметководствена евиденција вкупните обврски за плати и придонеси заклучно со 31.12.2024 се 146,908,822 денари кои се однесуваат на заостанати плати и придонеси од 2018 до 2024 година.

Заклучно со 14.04.2025 година се врши делумно плаќање на дел од платите и придонесите, т.е. извршена е исплата на платата за месеците 11/2018, 06/2019, 07/2019, 01/2020, 11/2024, 12/2024, 01/2025 и 02/2025 година.

Делокруг на работа (во однос на плаќања за даноци и придонеси)

Нашата работа ги содржи следниве постапки:

- 1) Добивање табела на обврски за социјални придонеси и даноци на вработени и ангажирани лица подготвена од раководството на Клубот, во која се поединечно прикажани обврските за придонеси и даноци кон вработените и ангажираните лица заклучно со 28.02.2025 година и споредување на салдото на обврските со ставките-обврски кон вработени од Извештајот за финансиската состојба на 28.02.2025 година.
- 2) Проверка на усогласеноста на податоците од пресметките на плата/надоместоци и ПДД/ГИ образецот со евидентираниите во сметководството и обелоденети во финансиските извештаи;
- 3) Добивање потврда дека разликата што требала да биде платена до 28.02.2025 година е:
- целосно платена на ден _____ од страна на Клубот;
- 4) Испитување на банковите изводи во поткрепа на потврдата под 2 погоре;

Во нашата ревизорска постапка извршивме 100% контрола на релевантната документација и нашите ревизорски заклучоци се темелат на истите.

ЗАКЛУЧОК: (исплата на придонеси и даноци)

Врз основа на работата опишана погоре, ги утврдивме следните фактички наоди:

Во сметководствена евиденција вкупните обврски за плати и придонеси заклучно со 31.12.2024 се 146,908,822 денари кои се однесуваат на заостанати плати и придонеси од 2018 до 2024 година.

Заклучно со 14.04.2025 година се врши делумно плаќање на дел од платите и придонесите, т.е. извршена е исплата на платата за месеците 11/2018, 06/2019, 07/2019, 01/2020, 11/2024, 12/2024, 01/2025 и 02/2025 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАШИТЕ НАОДИ

Процедурите што ги спроведовме не претставуваат ревизија (audit) или проверка (analytical review), во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, консеквентно, ние не изразуваме уверување за обврските за плати, надоместоци, придонеси и даноци на вработените и ангажираните лица заклучно со 28.02.2025 година.

Доколку направевме дополнителни постапки или доколку применевме ревизија или проверка на исплатите на трансфери во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, односно Меѓународните стандарди за проверка, други наоди можеа да го привлечат нашето внимание по однос за кое што ќе добиевте известување.

Овој Извештај се однесува само на целите искажани во првиот параграф и служи за ваша информација и не треба да биде употребен за друга намена или да биде достапен до трети страни. Овој Извештај се однесува само на сметките и ставките специфицирани погоре и не се однесуваат на финансиските извештаи на АД ФК ВАРДАР во целина.

Друштво за ревизија ЕКОВИС Аудит Македонија ДОО Скопје

Тина Нешовска Овластен ревизор

Кирил Андоновски Управител

17 април 2025 година

